

Најновите настани во македонското Собрание имаат жесток вкус на обид за дестабилизација на состојбите во Македонија и попречување на реформскиот процес во кој, покрај опозицијата, предводена од СДСМ, најбитна улога играат албанските партии. Повторното појавување на АНА на Косово, за кое КФОР "нема информации", како и американскиот интерес кај хрватските органи за прифаќање бегалци од Косово, јасно укажуваат на сложеноста на ситуацијата, која мириса на нов воен конфликт, кој би се проширил и во Македонија. Дали тоа е одговор на неможност на Запад низ системот на ООН да ги реализира претходно дадените ветувања на Албанците за остварување на нивниот сон за "голема Албанија", ќе покажат наредните настани и тоа многу брзо.



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

По посетата на претседателот на Републиката, Бранко Црвенковски, на Брисел и горчливите кнедли кои тој мораше да ги проголта по лавината критики за актуелните превираниња во државата, за време на средбите со Оли Рен, Хавиер Солана и Јап де Хоп Шефер, кои и овој пат не забораваја да ја достават сметката до македонскиот дел од власта за она што го подготвија албанските партии во Македонија, станува сè поочигледно дека Европската унија продолжува со својата политика на два аршина. Едниот се спроведува кон македонскиот блок партии, а другиот кон албанските, кои и натаму имаат "карт бланш" за своето однесување, кое оди во прилог на претензиите за независно Косово по секоја цена, па и по цена на нов воен конфликт, кој би ја опфатил и Македонија.

Откако на сите им стана јасно дека бегствата на албанските терористи од "строгите и добро чуваните" затвори на Косово и во Македонија беа сериозен индикатор за нови акции за дестабилизација на состојбите, албанските партии ја почнаа подмолната игра во македонското Собрание, налепувајќи се врз жестоката конфронтација меѓу владе-



АЛБАНЦИТЕ СЕ ПОДГОТВУВААТ, А НИЕ?

КОЈ ГИ ПОДДР АЛБАНЦИТЕ ВО

јачката ВМРО-ДПМНЕ и опозиционата СДСМ, која се води за превласт во судската власт, односно за нејзино ослободување од стегите на партизацијата.

АЛБАНЦИТЕ ИГРААТ "ДЕБЕЛА" ПОЛИТИЧКА ИГРА!

Да видиме како се остваруваше таа игра, која не може да се замисли без некоја поддршка од моќни странски фактори.

Командант Вентили, алијас Садула Дураку, ексминистер за земјоделство, шумарство и водостопанство, кој во претходната Влада на СДСМ бегаше од новинарите заради непознавањето на македонскиот јазик или поради неподготвеноста за извршување на функцијата, го удри Абдулади Вејсели од ПДП. Потоа Мендух Тачи со заменик-министерот за внатрешни работи, Рефет Елмази, го влечеше за реверите од палтото и го удираа по нозе ексминистерот за образование, Азис Положани, член на обезбедувањето на ДУИ му удри шлаганица на новинарот на А1 телевизија, Лирим Дулови, во предворјето на Собранието, наводно Мендух Тачи ѝ се заканал со ликвидација на Теута Арифџи, вооружени Албанци во 6 возила извршија неуспешен упад во законодавниот дом, Ал-

банец од МВР му ја искрши камерата и го претепа снимателот на "Алсат", Игор Љубовчевски... и што уште требаше покрај повторното минирање на мостот кај селото Лешок... за некој од културната и цивилизирана Европа да се сети дека целата ујдурма има дебела обанда, зад која се крие сценариото кое веќе се "имплементира" во покраината Косово!?

Истиот Садула Дураку е човекот кој во XXI век граѓаните на Куманово неколку месеци ги остави без вода за пиење откако стана "командант Вентили", но неговиот случај, заедно со оние три други од времето на судирот во 2001 година, за кои е осомничено раководството на ДУИ на чело со Али Ахмети, сè уште се наоѓаат во Хашкиот трибунал. Или, пак, не се испратени до македонските судови за да не распадне актуелната коалиција, односно ќе се испрателе кога ќе се опремеле судниците со нови уреди, па кога ќе се обучеле нови судии и...

Реакциите на "меѓународната заедница" повторно се испраќаат на погрешна адреса, на македонската! Се говореше за примитивизам, за што уште не... и, се разбира, тоа веднаш се "евалуираше" како недејствување на институциите на политичкиот систем и дијалогот меѓу власта и опозицијата, што и натаму останува дел од "агендата" на

ЗОВРИЕНОСТ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН?

уценувањата за добивање позитивен извештај во ноември за спроведените реформи во Македонија, а и врапците знаат дека ЕУ донесува политички, а не технократски одлуки за прием на нови членки! Тоа го покажаа случаите со приемот на Бугарија и на Романија во полноправно членство од 1 јануари годинава!

ХАШКИОТ ТРИБУНАЛ НЕ МОЖЕ, А КАКО НИЕ ЌЕ ГИ КАЗНУВАМЕ?

Хавиер Солана на средбата со Бранко Црвенковски побарал брзо спроведување на истрага и казнување на виновниците за "масовната тепачка", како што веќе се нарекуваат настаните во Собранието, иако многу добро знае дека токму според нивните препораки македонската страна настојуваше да ги смири воинствените страсти и реваншизмот, кои се провлекуваа од конфликтот во 2001 година и по цена сè уш-

Мендух Тачи и натаму останува на црниот список на САД за добивање виза, а сосема е јасно дека неговото излегување од коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ оди во прилог на СДСМ да ја собори власта! Значи, повторно ситуација "угоре високо - удолу длабоко"! А сметката вообичаено ја добива Никола Груевски, кој иако остварува импозантни резултати во борбата со организиранiot криминал, митото и корупцијата, мошне слабо се носи со менаџирањето на односите со албанскиот блок партии, во или надвор од коалиционата Влада! Тоа особено се однесува на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кој по пропаднатите обиди за докажување на непостоењето на дијалог меѓу власта и опозицијата, кои беа отфрлени од Брисел, целосно е ориентиран кон единствената цел - повторно излегување од Собранието на Македонија! Да спомнеме дека по неодамнешниот состанок со останатите 4 доминантни партии и премиерот и претседателот на Републиката беше постигнат меѓупартиски договор за брзо доком-

ОДГОВОРНОСТА НА НАЈГОЛЕМАТА ПАРТИЈА ВО ВЛАСТА ОСТАНУВА!

ВМРО-ДПМНЕ, која ревностно ги следеше сите укажувања од поранешните пораки од Брисел за целосното остварување на Рамковниот договор, што во практиката понекогаш значеше и испуштање на работници од јавната администрација и нивно пополнување со нови според етничкиот критериум за рамноправна застапеност, со таквото бриселско толерирање на ДУИ доби нож во сопствениот грб. Таа не може да им одговори на сопственото членство и на гласачите, а од друга страна развојот на настаните во регионот, особено по пропаднатите акции на Запад за независно Косово и противењето на Русија, кога ревностно се залагаше за прифаќање на планот на Марти Ахтисари за иднината на Косово, со надеж дека така ќе успее да издејствува што побрза демаркација на границата кон Косово, не успеа да освои ниту еден позитивен поен!

Посебно прашање претставува способноста на владејачката партија да ги антиципира наредните настани и да подготви најдобра стратегија за да не дојдеме во ситуација да ни се повторат настаните од 2001 година. Изгледа дека потпирањето на Никола Груевски врз млади кадри, кои не биле контаминирани од минатото, не ѝ овозможува да го најде вистинскиот одговор на предизвиците од зовриениот Западен Балкан. Тука е и неможната идеолошка кохабитација со претседателот Бранко Црвенковски, која води кон реафирмација на магарешкиот инает во македонската политика, кој нè закова на најниски гранки. Потсетете се на најновиот неочекуван предлог на Црвенковски за старо-нови двајца членови на Судскиот совет, кој предизвика нови бурни состојби меѓу пратениците во Собранието. Кога веќе сме кај овие односи на двете највисоки институции на власта, да кажеме дека по најновата неочекувана промена на директорот на Агенцијата за разузнавање, која се наоѓа под контрола на претседателот на Републиката, во јавноста и натаму постојат сомневања во нејзините капацитети да го снабдува македонскиот политички врв со релевантни разузнавачки податоци, информации и проценки за она што се случува во соседството, особено во и околу Косово. А таму се подготвуваат за нов конфликт и Србите и Албанците и ние не треба да ја забиваме главата в песок и да се правиме наивни! Без оглед на тоа што портпаролот на КФОР не знаел ништо за дејствувањето на АНА, која се појави на тамошната телевизија, што е веќе видена ситуација од минатото, ние треба да се надеваме дека таа нема да се повтори и со Македонија. Верува ли некој во тоа? Ќе правиме ли повторно широка коалиција како во 2001 година?

ЖУВА РЕГИОНОТ?



ГИ ИМА ИЛИ ГИ НЕМА КАЈ НАС?

те да не може да им даде вистински одговор на роднините на 12-те киднапирани Македонци. Во него е вмешан и пратеникот на ДПА, Даут Реџеџи-командант Лека, кој деновиве одбива да ја прими и судската покана за непријавување на имотот, а воопшто не размислува дека некогаш би можел да се соочи со органите за правдата за случајот со киднапираниите Македонци!

плетирање на Судскиот совет, што беше поздравено и од американската амбасадорка Џилиен Миловановиќ и од европратеникот Ерван Фуере, кога тој се оглуши од тој договор, без да даде никакво објаснување! Значи, секому му е јасно дека тој настојува по секоја цена да ја заочи Македонија на патиштата кон НАТО и ЕУ!